



Тримекс



живеј здраво, живеј сега



Тримекс

Тримекс Дооел е основана 1990 година со основна дејност дистрибуција на додатоци во исхрана и застапување на реномирани компании од САД: Now Foods и Nutrex Hawaii. Нашиот продажен асортиман содржи различни производи: витамини, минерали, билни производи, аминокиселини и специјални производи за одредени намени. Основна цел на Тримекс е да се понудат најквалитетни производи на нашиот пазар произведени според GMP стандарди со највисок "А" рејтинг со кои се потврдува дека се користат највисоки процедури за квалитет во производството и проверени сировини.

Во нашите производи нема да најдете: ГМО, вештачки бои, вештачки засладувачи, синтетски витамин Е, ефедрин, тешки метали, хормони, транс масти, радијација, нано технологија, штетни алкалоиди, пестициди и растворувачи и фосфати.

Нутритивните етикети на нашите производи не лажат: тоа што е на етикетата, е во производот.

Тримекс ги нуди најквалитетните светски додатоци во исхраната – квалитет без компромис. Нашите купувачи ги едуцираме со давање на вистински информации за вредностите на додатоците во исхрана, како и за важноста на природниот стил на живеење за здравјето на човекот и околината.

Целата производна линија на NOW Foods и Nutrex Hawaii се предмет на независно тестирање од страна на организацијата NNFA (National Nutritional Foods Association), која се грижи за веродостојноста и точноста на информациите дадени на пакувањето. Така можете да бидете сигурни дека се нуди најдобар квалитет на производите





**Светски лидер во технологијата на производство на
микро алги според GMP стандарди**

Што ги прави уникатни производите на Nutrex Hawaii?

Локација

Фармата е сместена на Кона брегот кој има најмногу сончеви денови од кое било друго место во САД. Hawaiian Spirulina се одгледува континуирано во текот на 12 месеци повеќе од 35 години, развивајќи се во супериорен вид на Хавајска Спирулина.

Био-заштитена зона

Nutrex Hawaii е единствената фарма на микроалги лоцирана во „био-заштитна зона“ што забранува употреба на штетни пестициди и генетски модифицирани организми. Што значи тоа за Вас? Hawaiian Spirulina и BioAstin се одгледуваат без употреба на штетни пестициди, хербициди и ГМО. Нашите производи се безбедни и чисти.

100% чиста вода за пиење

Нашите производи се одгледуваат со 100% чиста вода за пиење.

Ултра чиста океанска вода

Хавајската Спирулина е единствената култивирана микроалга одгледувана со ултра чиста океанска вода испумпана од длабочина од 2000 метри под нивото на морето. Оваа океанска вода додава минерали во трагови и елементи на Хавајската Спирулина.

Метод на ладно сушење™

Методот на ладно сушење ја елиминира оксидацијата и оштетувањето на каротеноидите, ензимите и другите кривки хранливи материи што се јавуваат кај вообичаени методи на сушење. Овој систем ја суши нашата Спирулина за само 3-7 секунди и користи помалку од 1% кислород за зачувување на фитонутриенти.



HAWAIIAN SPIRULINA - СУПЕР ХРАНА НА ИДНИНАТА

- Извонредна природна комбинација на преку 100 важни состојки
- Енергија за сите возрасти

Спирулина е модно-зелена микроалга која се конзумирала уште од времето на древните Ацтеки. Таа содржи извонредна комбинација на преку 100 важни хранливи состојки. Тие се во својата изворна форма, без додатоци. Идеална за сите оние кои сакаат целосен прехранбен додаток наместо вештачки извори на храна.

ЗОШТО ДА ЈА КОРИСТИТЕ HAWAIIAN SPIRULINA ОД NUTREX?

Hawaiian Spirulina е единствена која е атестирана како природно одгледувана и произведена алга. Единствено Hawaiian Spirulina се суши со патентиран метод на океанско ладно сушење, кој комбинира со ладното компримирање на таблетите без додатоци на масти и без топлинска обработка и стаклената амбалажа, обезбедуваат супериорен производ. Единствена која се одгледува во био-безбедна зона, сертифицирана без пестициди, хербициди и индустриски загадувачи. Гарантирано без ГМО. Кошер. 100% Веган.

Хавајски квалитет - Вие и самите ќе ја почувствувате разликата!

ЗОШТО ЛУЃЕТО ЈА УПОТРЕБУВААТ HAWAIIAN SPIRULINA И ЈА НАРЕКУВААТ СУПЕР ХРАНА?

- Најдобар природен извор на биолошко железо (65 пати повеќе од спањакот) и селен
- 35 пати поголема концентрација на бета каротен од морковот
- 3 пати повеќе витамин Е отколку во пченичните 'ркулци
- 65% лесно сварлив комплетен протеин со сите есенцијални аминокиселини во совршена рамнотежа (2 пати повеќе протеини од сојата и 3 пати од рибата)
- Витамини од групата Б, особено Б-12, Б-1 (тиамин) и Б-3 (ниацин)
- 10 пати повеќе калциум од млекото
- Единствен извор на антиоксидантот фикоцианин
- Најбогат извор на Гама линоленска киселина во природен облик, која ја нема во традиционалната исхрана (ја има уште само во мајчиното млеко)
- Содржи повеќе ензими во однос на други слични производи, особено Супер оксид дисмутаза
- 95% искористеност на хранливите состојки
- Без маснотии

ЧИСТА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА КОРИСНА ЗА СЕКОГО

Консумирањето Hawaiian Spirulina се препорачува за сите возрасти:

- Бремени жени кои имаа зголемена потреба од протеини и железо
- Бебиња кои не цицаат мајчино млеко – аминокиселини во иста пропорција како мајчиното млеко
- Деца со нарушен имун систем и чести настинки
- Идеална за лица со анемија
- Дијабетичари
- Препорачливо за луѓе со зголемено ниво на холестерол и триглицериди
- Поддршка на имунолошкиот систем и метаболизмот
- Придонесува за одржување на нормална кожа и здрави коски
- Вегетеријанци и спортисти
- Сите оние кои сакаат да го прочистат своето тело од разни видови загадувања
- Најиспитуван производ – 35 години меѓународни научни истражувања

Состав: ѓрошеини, јаглехидрати, масни киселини, липиди, витамини, минерали, ензими, ѓиѓменѓи, хлорофил и антиоксиданти.

Препорака за употреба: 6 таблети дневно или ½ - 1 кафена лажица помешана со ѓус или додадено во храна, со или помеѓу оброци.

Достайно во пакување од 100, 200 и 400 таблети од 500 mg и 142 g прашок.



BIO ASTIN - НАЈМОЌЕН ПРИРОДЕН АНТИОКСИДАНТ

- 500 пати посилен од витаминот E
- 10 пати посилен од бета-каротенот
- 6000 пати посилен од витаминот Ц
- 560 пати посилен од зелениот чај

BioAstin е каротеноид произведен од микроалгата *Haematococcus*, која е најбогат природен извор на астаксантин. Тој е препознатлив по тоа што му ја дава црвено-портокаловата боја на лососот и жолтите и црвените бои на овошјето и зеленчукот, каде го има во многу ниска концентрација. Уникатната форма на астаксантинон овозможува да ја помине крвно-мозочната бариера и придобивките од дејствувањето да ги пренесе директно до мозокот, очите и нервниот систем, како и остатокот од телото.

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ

- Заштита од срцев и мозочен удар и намалување на лошиот холестерол
- Антиканцерогено дејство
- Подобро здравје на очите и мозокот
- Силно противвоспалувачко дејство, особено при *Helicobacter pylori*
- Поддршка на имунолошкиот систем - зголемена отпорност на вирусни, паразитски и бактериjsки инфекции
- Поддржува здрави зглобови, тетиви и мускули
- Патентиран за заштита од сонце и алергии на кожата
- Зголемување на нивото на енергија и брзо обновување на мускулната сила и отпорност
- Клинички тестиран за зголемување на квалитетот на семето и плодноста кај мажите

*Состав: Витамин E (d- α токоферол), природен хавајски астаксантин.
Препорака за употреба: 1-3 капсули дневно со храна или 1 ч пред вежбање.
Доступно во пакување од 60 гел капсули од 4 тд.*



SUN-E™ 400 – ПАТЕНТИРАНА ФОРМА БЕЗ СОЈА

- **Здрав васкуларен систем**
- **Превенција на стерилитет кај двата пола**

NOW® Sun-E™ 400 е без соја, витамин Е добиен од не ГМО масло од семе од сончоглед. Витаминот Е е главен антиоксидант растворлив во масти, кој е особено важен за одржување на здравјето на клетките преку неутрализирање на слободните радикали. Витаминот Е исто така е неопходен за нормална имунолошка функција и за одржување на здрав васкуларен систем. Моќен антиоксидант кој има корисен ефект врз сите состојби придружени со зголемен оксидативен стрес. Слободните радикали ги оштетуваат клетките и можат да придонесат за развој на кардиоваскуларни и канцерогени заболувања. Ефикасен е во превенција и третман на стерилитет кај двата пола и превенција од спонтани абортуси, па затоа е наречен и антистерилитетен витамин.

Ниското ниво на овој витамин може да доведе до мускулна слабост, потешкотии во одењето и координацијата, трнење и пецкање, влошување на видот, анемија, губиток на косата и машка неплодност.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Значаен за развој и раст на плодот во тек на бременост
- При хиперпигментација на кожата
- Превенција на рак на дојка и дебело црево
- Влијае на рамнотежата на хормоните
- Зголемува отпорност према инфекции и
- Воспаление на белите дробови
- Подобро расположение и ментални способности
- Поддржува нормално функционирање на срцето
- Го намалува ризикот од развој на катаракта

Состав: Витамин Е (како d-alpha Tocopherol) (Sun E 900™) (од Без-ГМО сончогледово масло).

Препорака за употреба: 1 кајсула дневно, со храна.

Доступно во пакување од 60 кајсули од 400IU (268 mg). Граничен производ.



CoQ10 - ЧУВАР НА СРЦЕТО

- Неопходен за продукција на клеточна енергија
- Анализиран за моќност и фармацевтски степен на чистина

CoQ10 е основен нутриент присутен во секоја клетка и неопходен за производство на енергија. Кога снабдувањето со CoQ10 е ниско, клетките стануваат ранливи, имунолошкиот систем слабее и доаѓа до предвремено стареење. Највисоки нивоа на CoQ10 се најдени во ткивата на органите кои работат најнапорно: срцето, црниот дроб, бубрезите и панкреасот. При стрес, стареење, еднолична исхрана, разни болести, земање лекови, организмот ја губи способноста за синтеза на потребните количини на CoQ10 и производство се намалува дури за 80%. Поради тоа има потреба за негово надополнување.

Коензимот Q10 е природен нутриент присутен во секоја клетка и неопходен за производството на клеточна и мускулна енергија во организмот. Поради тоа се нарекува и убакинон – секаде присутен.

COQ10 И ЗДРАВЈЕТО НА СРЦЕТО

- Поддршка на срцевиот мускул
- Го намалува ризикот од инфаркт и ангина пекторис
- Го намалува високиот крвен притисок
- Спречува зачепување на артериите (атеросклероза)

ЗОШТО CoQ10 ОД NOW FOODS?

- Единствена 100% комплетно природна форма на CoQ10
- Веган/Вегетеријански производ. Без ГМО.
- Најдобро продаван бренд во САД

Состав: коензим Q10 (30 mg).

Препорака за употреба: 1 капсула 1-3 пати дневно.

Досејайно во пакување од 60 капсули од 30 mg.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Потпора на имунолошкиот систем
- Моќен антиоксидант кој природно го успорува процесот на стареење
- Ја зголемува силата и физичката енергија
- При дегенеративни заболувања (МС, Алцхајмер, Паркинсон..)

Состав: коензим Q10 (100 mg).

Препорака за употреба: 1 капсула 1-2 пати дневно.

Досејайно во пакување од 50 капсули од 100 mg.



Ubiquinol CoQH-CF – АКТИВНА ФОРМА НА CoQ10

- Супериорна биорасположливост
- Моќен антиоксидант
- Кардиоваскуларно здравје

ШТО Е UBIQUINOL?

Ubiquinol е редуцирана, активна форма на коензим Q10, која има 3-8 пати поголема апсорпција од обичниот CoQ10. Ubiquinol е ист како и CoQ10, само претворен во форма со додаток на два електрони, кои овозможуваат неутрализирање на слободните радикали.

КОЈА Е УЛОГАТА НА UBIQUINOL?

Ubiquinol е најсилниот познат растворлив во масти антиоксидант и има клучна улога во создавањето на клеточната енергија. Помага да се претворат јагленохидратите и масните во енергија. Како антиоксидант ги спречува штетните ефекти на слободните радикали врз клеточните мембрани. Кај млади и здрави индивидуи, Ubiquinol е доминантна форма која е присутна во сите ткива и клетки.

Ubiquinol обезбедува оптимална клеточна енергија и активна антиоксидативна одбрана. За луѓето кои не можат ефикасно да го конвертираат CoQ10 во Ubiquinol, овој додаток ќе го врати здравото ниво на CoQ10 во крвта и органите, што ќе резултира со зголемена енергија, издржливост и подобро здравје.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Кардиоваскуларни болести
- Стареење
- Спортски перформанси
- Паркинсонова болест
- Замор, издржливост и заздравување
- Фертилитет
- Дијабетес

NOW® CoQ10 производите содржат само природна, транс форма на CoQ10 произведена со ферментација и Kaneka Ubiquinol™.

Состав: Канека Ubiquinol (50 mg).

Препорака за употреба: 1 кајсула 2 пати дневно со храна.

Дополнително содржи 60 кајсули од 50 mg.



N-ACETYL CYSTEINE (NAC) – ПОДДРШКА ПРИ РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

- Моќен антиоксидант
- Со селен и молибден
- Силно муколитичко и антивоспалително дејство

N-Acetyl Cysteine или NAC е стабилна форма на неесенцијалната аминокиселина цистеин. NAC е прекурсор на глутатионот, најсилниот антиоксидант и елиминатор на штетното дејство на слободните радикали. Штити од токсичното дејство на некои лекови и хемикалии. Со тоа, ги штити нервите, мозокот и црниот дроб од оштетувања кои настануваат под влијание на разни загадувачи. Учествува во детоксикација на организмот на клеточно ниво и ја помага функцијата на црниот дроб.

NAC има поволно влијание кај лица со хронична опструктивна болест, ги намалува симптомите и го забавува забрзаното оштетување на белите дробови. Тој делува и како муколитик, односно помага во разводнување на секретот во белите дробови со што придонесува за негово полесно исфрлање од белите дробови, поради што може да помогне во намалување и олеснување на симптомите при респираторни инфекции. Игра значајна улога и во активноста и создавањето на белите крвни клетки кои се дел од нашиот имун систем.

Се препорачува како дополнителна терапија кај емфизем, хроничен бронхитис, воспаление на уво, синуситис, ХОББ, вирусни инфекции и други респираторни заболувања (астма, цистична и белодробна фиброза).

ПОЛЕЗНОСТИ

- Детоксикација
- Регулирање на шеќер во крвта
- Плодност
- Кардиоваскуларно здравје
- Имунолошка функција
- Ментално здравје

Состав: N-Acetyl Cysteine (NAC), Селен (од L-Selenomethionine), Молибден (од Sodium Molybdate). Состав: L-Tyrosine (слободна форма).

Препорака за употреба: 1 капсула 2 пати дневно.

Дополнително во илустрација од 100 капсули од 600 mg.



GLUTATHIONE – ДЕТОКСИКАЦИЈА НА ОРГАНИЗМОТ

- Редуцирана активна форма
- Поддршка при детоксикација
- Неутрализатор на слободните радикали

Глутатионот се состои од 3 аминокиселини: цистеин, глутаминска киселина и глицин. Тој е главен антиоксидант на организмот кој се произведува во секоја клетка на телото, со особено високи нивоа во црниот дроб.

Главна функција на Glutathione е заштита на нашите клетки од оксидативно оштетување. Тој е клучен за функцијата на здрав имунолошки систем и е неопходен за правилни процеси на детоксикација. Исто така, игра важна улога во одржувањето на клеточното здравје со директно неутрализирање на слободните радикали, како и со одржување на активноста на витамините Ц и Е.

Како старееме, способноста на нашиот организам да произведува глутатион, се намалува. Глутатионот не е само ендеген антиоксидант – туку е и есенцијален фактор во искористување на енергија, детоксикација и заштита од болести кои доаѓаат со стареењето. Глутатионот најдобро ги штити митохондриите и помага кај автоимунни заболувања, стрес, загадување... Повеќето луѓе немаат доволно глутатион и имаат нарушено здравје, слаб имунитет, лошо се чувствуваат и брзо се заморуваат.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Неутрализација на штетните клетки или радикали
- Поттикнува клеточна функција
- Ја зголемува количината на енергија
- Го намалува воспалението
- Ги регулира биохемиските процеси, т.е. метаболизмот
- Го јакне имунолошкиот систем
- Отстранува тешки метали и останати токсини
- Го обновува црниот дроб (хепатитис, замастување, алкохолизам)

Состав: Glutathione (редуцирана форма).

Препорака за употреба: 1 капсула дневно, по можност на празен желудник.

Достигайно во пакување од 60 капсули од 250 mg.



VITAMIN D-3 – МОЌЕН СОНЧЕВ ВИТАМИН

- Структурна поддршка
- Помага за оддржување на силни коски
- Поддршка на имунолошкиот систем

ШТО Е VITAMIN D-3?

Витамин D-3 е витамин растворлив во масти. Витаминот D-3 се разликува од останатите витамини, по тоа што е единствениот витамин, кој телото може да го произведе. Неговата синтеза започнува во кожата, каде под влијание на сончевата светлина 7-дехидрохолестерол преминува во пре-витамин D3, којшто понатаму се претвара во витамин D3 (холекалциферол).

Витаминот D-3 е важен за метаболизмот на калциум и фосфор, што ја промовира ресорпција на овие минерали од цревата и овозможува нивно складирање во коските. Потребен е за правилен раст на коските и забите, како и за мускулите и нервните ткива.

Сонцето е најважен извор на витамин D-3, но сите знаеме колку е штетно изложувањето на сонце. Затоа подобро е да внесувате витамин D-3 преку исхраната или со конзумирање на додатоци богати со витамин D-3.

Витаминот D-3 помага во заштитата и лекувањето на многубројни заболувања како некои видови рак (на дојката, на простата и дебело црево), мултиплекс склероза и Алцхајмеровата болест.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Поздрава кожа и коса
- Посилни коски
- Подобра состојба на забите
- Подобро расположение

Се препорачува при:

- Престој во затворени простории
- Бременост
- Лица со потемна кожа
- Зголемена телесна тежина

Состав: Витамин D3 (како Cholecalciferol) (од Ланолин). Гранични производи.
Доскојано во пакувања од:

- 180 капсули од 1000 IU
- 120 капсули од 10,000 IU
- Liquid Vitamin D-3 400 IU во 4 кайки - 59 ml
- Extra Strength Liquid Vitamin D-3 1000 IU - 30 ml



ALPHASORB-C – СУПЕРИОРНА ФОРМА НА ВИТАМИН Ц

- Најдобар избор на некиселинска форма на витамин Ц
- 4 пати поголема апсорпција од обичниот витамин Ц
- 300% зголемена биорасположливост

NOW® AlphaSorb-C™ е патентирана формула која ги комбинира полезностите на обичниот витамин Ц (аскорбат) со други антиоксиданси за да се создаде производ кој ја зајакнува апсорпцијата на аскорбатите, особено преку важните патишта на транспорт на глюкозата. Метаболитите на AlphaSorb-C ја зголемуваат ефикасноста на витаминот Ц, го зголемуваат степенот на искористливост на витаминот Ц во однос на стандардниот витамин Ц, што е многу значајно во процесот на оздравување.

ALPHASORB-C:

- Ја зголемува апсорпцијата и преносот на витамин Ц со намалување на оксидативниот стрес на витаминот Ц кога навлегува во крвотокот
- Поддршка на организмот што тој неможе сам да ја изврши – да придвижи повеќе витамин Ц низ организмот во подолг период во однос на старите формулации и технологии кои се ослободуваат низ бубрезите за 45 минути (во зависност од телесната маса и метаболизмот)

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ:

- Сојузник во борбата против настинки и грипиви
- Сигурен за дијабетичари

- Не предизвикува киселински проблеми во стомакот
- Помага во третман на алергии и астма
- Учествува во синтеза на колаген
- Во превенција на срцеви заболувања и катаракта

ЗОШТО ДА ОДБЕРЕТЕ NOW ALPHASORB-C?

- Нова напредна генерација на Витамин Ц.
- Внимателно дизајнирана, развиена и тестирана за да ја задоволи зголемената побарувачка за нутритивен суплемент кој може да ја зголеми апсорпцијата на витаминот Ц за подолг период.

Состав: Витамин Ц (од Треонска киселина подобрен ублажен калциум аскорбат) 500 мг.
Препорака за употреба: 1 капсула 1-3 пати дневно, по можност со храна.

Дополнително во вклучување од 90 капсули од 500 мг. Граничен производ.



В-1 – ЗДРАВЈЕ НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ

- Поддржува производство на енергија
- Здрави нервни ткива

Витаминот В-1, исто така познат како тиамин, е член на семејството В-витамины кој природно се наоѓа во житарки од зрна, грав, ореви, јајца и месо и игра посебна улога во метаболичките процеси. Тиаминот е вклучен во бројни функции на организмот, вклучувајќи ги нервниот систем и функционирањето на мускулите, проток на електролити во и надвор од нервните и мускулните клетки, метаболизам на јаглени хидрати...

Кога ќе се внесе во организмот, се претвора во тиамин пиродифосфат кој се смета за најважен ензим за стабилна активност на нервниот систем, допринесува за одвивање на најважните процеси во мозочната кора, а со негова помош нервниот систем се збогатува со потребните хранливи материи.

Апсорпцијата на овој витамин во организмот ја зголемуваат витамини од Б комплексот, витамин Ц и Е, сулфур, манган, а ја намалуваат стрес, никотин, кафе (хлорогенска киселина од кафето, танини од чајот), алкохол, школки.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Подобра мозочна активност
- Подобрo расположение
- Ги зголемува менталните способности
- Стимулира раст на коски
- Поддржува нормално функционирање на срцето

Состав: Тиамин (од Thiamin HCl) (Вишамин В-1).

Препорака за употреба: 1 таблета дневно, со храна.

Доспајано во пакување од 100 таблети од 100 mg. Граничен производ.



VITAMIN B-2 – ЗА РАСТ И ЕНЕРГИЈА

- Рибофлавин
- Производство на енергија

КАКО ДЕЛУВА VITAMIN B-2?

Рибофлавиноот има клучна улога во претварањето на аминокиселините и мастите во аденозин-трифосфат (АТФ), кој му ја дава потребната енергија на телото. Витаминот Б-2 учествува и во претварањето на витаминот Б-6 и фолната киселина во нивните активни коензимски форми, ја подобрува заштитата од слобоните радикали, така што е неопходен за регенерација на глутатионот кој го снабдува телото со природни одбрамбени механизми и системи на детоксикација, игра важна улога во разградување на мастите, протеините и јаглениите хидрати, го поттикнува нормалниот развој и е многу важен за доенчињата, помага во синтезата на адреналин, стероиди, црвени крвни зрнца како и гликоген.

Апсорпцијата на овој витамин се одвива во горните партии на тенкото црево и е зголемена доколку тој се конзумира со друга храна. Тој се дистрибуира до сите ткива во мали концентрации, а мал дел од него се зачувува како резерва најмногу во ретината и црниот дроб. Се излачува преку урината која придонесува за нејзината жолта боја.

Витамин Б-2, исто така познат како рибофлавин, е член на семејството на Б-витамини. Природно е присутен во зелениот зеленчук, црниот дроб, бубрезите, пченичните 'ркулци, млекото, јајцата, сирењето и рибата.

ПОЛЕЗНОСТИ

- превенција на мигрена
- при улцерозен стоматит
- за одржување на физичката кондиција на врвните спортисти
- го зајакнува имунолошкиот систем
- ја поттикнува концентрацијата
- ги превенира кожните заболувања (акни, дерматитис, егземи)
- го подобрува видот и го ублажува заморот во очите, превенција од катаракта и глауком.

Состав: Рибофлавин (Витамин Б-2).

Препорака за употреба: 1 капсула дневно со храна.

Доступно во пакување од 100 капсули од 100 mg. Граничен производ.



NIACIN – ЗДРАВО НИВО НА ХОЛЕСТЕРОЛ

- Без црвенило
- Го нормализира нивото на глюкоза и холестерол во крвта
- Намалува замор и исцрпеност
- Нормална функција на нервниот систем

Б3 е есенцијален витамин од Б-комплексот растворлив во вода кој се апсорбира 4 пати повеќе во крвта отколку било кој друг витамин.

Содржи **Inositol Hexanicotinate**, форма на ниацин која полесно се разложува во организмот за да обезбеди слободен ниацин. Тоа овозможува постепено негово ослободување без карактеристично црвенило кое многу луѓе не можат да го толерираат.

Користењето на Ниацинот помага во подобрување на менталните активности, важен е во староста, особено при сенилна деменција, кај Алцхајмер и Паркинс.

КОЈА Е УЛОГАТА НА NIACIN?

Дефицитот на ниацин доведува до замор и слабост на мускулите, намалена ментална активност, главоболки и вртоглавици, депресија, агресивност и раздражливост, пореметен сон, лоша дигестија, губиток на апетитот, сува кожа, ниско ниво на шеќер во крвта, болка во мускулите и зглобовите.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Искористување на енергијата од храната и правилен метаболизам
- Го подобрува апетитот и варењето на храната
- Важен во производство на црвени крвни клетки
- Го чува срцето (циркулација, крвен притисок, атеросклероза)
- Стимулира активност на панкреасот
- Ја подржува функцијата на видот
- Ја подобрува состојбата на кожата и косата

Состав: Niacin u Inositol (og Inositol Hexanicotinate).

Препорака за употреба: 2 кайсули дневно, со храна.

Достигнаво во пакување од 90 кайсули од 250 mg. Граничен производ.



CHOLINE&INOSITOL – НОРМАЛНА ФУНКЦИЈА НА ЦРНИОТ ДРОБ

- Поддршка на здрава трансмисија на нервните
- Поддршка во метаболизмот на масните киселини

Холин и инозитол се дел од комплексот на Б-витамини кои учествуваат во формирање на клеточната мембрана и имаат клучна улога како невротрансмитери.

Холиноот и инозитолоот заедно учествуваат во изградба на клеточните мембрани. Во комбинација со други витамини од Б Комплексот и аминокиселината хистидин го осигуруваат интегритетот на кожата и ја штитат кожата од дехидрација.

Заедно со фосфорот холиноот станува лецитин, посебен облик на фосфолипид кој се наоѓа во клеточните мембрани кој учествува во изградбата на крвните липопротеини. Холиноот учествува и во синтезата на ацетилхолин, важен неуротрансмитер, медијатот меѓу нервните завршетоци. Инозитолоот учествува во изградбата на миелинската обвивка на нервите.

Холиноот е важен за транспорт и разградување на холестерол и масти (природна потпора на црниот дроб), додека инозитолоот помага во повторно воспоставување на внатрешната рамнотежа.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Поддржува ментално здравје и фокус
- Нормален метаболизам на хомоцистеин и масти

Ефекти врз нервниот систем:

- Подобра спроводливост на нервните сигнали
- Активирање на процесите на нервна активност: памтење, учење, внимание, меморија, расположение

ЗОШТО ДА ОДБЕРЕТЕ CHOLINE & INOSITOL ОД NOW?

- Високо квалитетен извор на Б витамини т.е однос холин : инозитол = 1:1
- Секоја капсула содржи: холин 250 mg и инозитол 250 mg
- Во форма која најдобро се апсорбира во организмот
- Производ погоден за вегани и вегетаријанци

Содржав: Холин - од Choline Bitartrate (250 mg) и Инозитол (250 mg).

Препорака за употреба: 1 капсула дневно, со храна.

Доступно во пакување од 100 капсули.



PANTOTHENIC ACID – КРАЛИЦА ЗА КОЖНИ ПРОБЛЕМИ

- Витамин B5
- Акни и зараснување на рани
- Создавање на црвени крвни клетки
- Синтеза на хормони и холестерол

Пантотенската киселина е витамин од групата на Б витамини, растворлив во вода. Името доаѓа од грчкиот збор *panthos* што значи “го има насекаде” што укажува дека е широко распространет во природата. Неопходен е за синтеза на коензим А – есенцијален за метаболизмот на масните киселини, учествува во разградување и таложење на масти, јагленихидрати и протеини, а со тоа и во ослободување на енергија од храната. Покрај тоа витаминот B5 придонесува и за производство на неуротрансмитери (хемиски материи кои имаат улога во комуникациските средства меѓу неуроните) и хемоглобинот, со што овозможува стимулација во мозокот. Игра улога и во синтеза на холестерол кој е потребен за создавање на стероидни хормони, како што се половите хормони, антистресните хормони и витаминот Д. Одредени состојки ја зголемуваат потребата за овој витамин како што се бременост, пубертет, стари лица, стрес и алкохолизам.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Третман на акни
- Нега на коса
- Намалување на болка и оток кај реуматичен артритис
- Намалување на телесна тежина
- Инфекции и чиреви на стапала
- Регулација на холестеролот

Состав: Пантотенска Киселина (Витамин Б-5), Калциум (од калциум пантотенат). Граничен производ. Препорака за употреба: 1 капсула дневно со храна.

Доступно во пакување од 100 капсули од 500 мг. Граничен производ.



BIOTIN – ЗА ЗДРАВА КОЖА, КОСА, НОКТИ

- Производство на енергија
- Прекумерна сувост на кожата
- Зголемено опаѓање на косата
- Кршливост на нокти

Биотин, попознат како витамин B7, е витамин растворлив во вода и е неопходен за нормален раст и функции на организмот. Промовира здрава функција на имунолошкиот систем и игра клучна улога во здравјето на кожата.

Биотинот има улога на регулатор на синтезата на глукоза од нејаглекхидратни извори и ја регулира синтезата на масни киселини, а вклучен е и во метаболизмот на некои аминокиселини.

Има улога во синтеза на кератин – протеин кој е сосатвен дел во градбата на коса, нокти и кожа.

Биотинот ја подхранува кожата, го регулира мастењето на косата, ја прави поздрава и посјајна, ги зајакнува ноктите и го спречува нивното пожолтување.

Биотинот е неопходен и за спортисти кои имаат големи физички напрегања, важен нутриент е и во тек на бременоста и овозможува правилен развој на плодот.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Придонесува за градење на мускулното ткиво
- За намалување на лошиот холестерол
- Го подобрува тонусот на кожата
- Помага во одржување на адекватно ниво на шеќер во крвта (ја поттикнува реакцијата на телото на инсулин)

Состав: Биотин.

Препорака за употреба: 1 капсула дневно, со храна.

Доступно во пакување од 100 капсули од 1000 мкг. Граничен производ.



METHYL FOLATE – ПАТЕНТИРАНА АКТИВНА ФОРМА

- Супериорна биорасположливост
- Кoenзим на витамините од Б групата
- Метаболна активна форма на фолна киселина

Претставува патентирана природна форма на фолна киселина која се употребува за основните функции како што е нормална клеточна функција и синтеза на неуротрансмитерите, ДНК и крвните клетки.

Овој витамин припаѓа во т.н лабилни витамини, така што со термичка обработка или при подолго стоене се уништува и до 100% од овој витамин. Фолната киселина претставува синтетска форма и е потребна нејзина трансформација во организмот во активна форма – метил фолат (искористлива форма).

Methyl Folate е биолошки активна, природна форма на фолат кој се користи за фундаментални функции на организмот како нормална клеточна делба и синтеза на невротрансмитери и ДНК. За разлика од редовната фолна киселина, Methyl Folate е докажано дека навлегува во крвно-мозочната бариера, каде што помага да се поддржи невролошкото здравје. Quatrefolic® е патентирана форма на Methyl Folate со докажана супериорна биорасположливост во споредба со фолната киселина од прехранбените извори.

Функции на Метил фолатот:

- биосинтеза на нуклеинските киселини (ДНК и РНК)
- важен во делбата на клетките
- за создавање на здрави еритроцити и спречување на анемија

Се препорачува за:

- Бремените и жените кои што планираат да забременат
- Сите кои имаат мутација на MTHFR генот (одговорен за трансформација на фолната киселина во активна форма)
- Луѓе под стрес и депресија

Состав: Фолати (од Quatrefolic®).

Препорака за употреба: 1 таблета дневно, со храна.

Доступно во пакување од 90 таблети од 1000 мсг. Граничен производ.



МЕТНУЛ В-12 – ЗА ЗДРАВИ НЕРВНИ КЛЕТКИ

- Здравје на нервниот систем
- Неопходен за производство на енергија
- Метилкобаламин

Витаминот Б-12 (кобаламин) е витамин растворлив во вода кој е присутен во секоја клетка и игра важна улога во голем број биолошки процеси. Има клучна улога во нормалното функционирање на мозокот и нервниот систем преку синтезата на миелин и формирањето на црвените крвни зрнца. Вклучен е во метаболизмот на секоја клетка од човечкото тело, а особено влијае на ДНК синтезата, метаболизмот на масните киселини и хомоцистеинот. Витаминот Б-12 се сретнува во повеќе форми од кои метил формата е најстабилна и најчесто се употребува како витамински додаток.

Витаминот Б-12 има важна улога во добивањето енергија од масните, јаглехидратите и протеините, а учествува и во создавањето на црвени крвни зрнца. Овој витамин учествува во создавањето и одржувањето на миелинската обвивка (заштитна обвивка околу секоја клетка), со тоа се обезбедува брз пренос на нервните импулси.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Алцхајмер, деменција, когнитивно опаѓање и губење на меморијата
- Мултипла склероза и други невролошки заболувања
- Ментални болести (депресија, анксиозност, биполарно нарушување, психози)
- Потешкотии во учењето и развојни нарушувања кај децата

Се препорачува при:

- Вегетеријанци и вегани
- Луѓе постари од 60 години
- Луѓе кои редовно земаат средства против желудечни киселини
- Луѓе кои примаат лекаства за дијабетис, како метформин
- Луѓе со крнова болест, улцеративен колитис, целијакиа или синдром на нервни црева

Состав: Витамин Б-12 (како Methylcobalamin).

Препорака за употреба: 1 таблета за лижење 1 до 2 пати дневно. Извакајте ја таблетката или држете ја во уста додека не се раствори и голине.

Доступно во пакување од 100 таблети за лижење од 1000 тсд. Граничен производ.



INOSITOL – НАЈДОБРА МИО-ИНОЗИТОЛ ФОРМА

- Клеточно здравје
- Поддршка на здрава функција на мембраната

ШТО Е ИНОЗИТОЛ И КАКО ДЕЛУВА?

Инозитолот е малку познат нутриент од фамилијата Б витамини. Тој е клучна компонента на клеточните мембрани и како таков тој е вклучен во испраќање на сигналите меѓу клетките. Инозитолот ја зголемува осетливоста на различни рецептори. Тоа е особено важно кога земаме во предвид како клетките комуницираат едни со други. Во најосновна смисла, една клетка ослободува хемикалија (порака) која се испорачува во другата клетка да изврши одредена работа. Но, ако другата клетка не може да ја прими пораката, хемиската реакција е бескорисна. Тука доаѓа до израз инозитолот кој треба да ги подготви рецепторите да ја примат пораката.

Пример: серотонинот е една од нашите среќни хемикалии и е главен неуротрансмитер во мозокот како мета на антидепресивите. Селективните инхибитори го спречуваат разградувањето на серотонинот и ја зголемуваат количината на серотонин способен за активирање на рецепторите. Теоретски тоа значи повеќе серотонин подобро расположение. Но што ако мозокот веќе има доволно серотонин а рецепторите не работат? Тука значењето на инозитолот доаѓа до израз. Тој помага да прими сигнал.

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ

Инозитолот е изомер на глюкозата. Човечкиот организам може да го синтетизира. Големи количини на инозитол најдени се во мајчиното млеко. Поради тоа американскиот комитет Committee on Nutrition of the American Academy of Pediatrics го препорачуваат инозитолот како и холинот во сите комбинации на нутриенти за деца.

Најдобри природни извори: цели зрна на житарки (пченка, јачмен, Рж), грав, грашок.

Состав: Инозитол (мио-инозитол форма).

Препорака за употреба: 1 кајсула дневно.

Достигнае во вклучување од 100 кајсули од 500 mg.



INDOLE-3-CARBINOL – БИОЛОШКИ АКТИВЕН ДОДАТОК

- Висока ефикасност во подобрување на здравствената состојба
- Природен начин во борбата при нарушен баланс на половите хормони

ШТО Е INDOLE-3-CARBINOL?

Indole-3-Carbinol е биолошки активен додаток кој има улога во нормализирање на метаболизмот на естрогенот и за намалување на ризикот од развој на малигни тумори и неоплазми.

Основа на неговиот состав е група на супстанции извлечени од растенија од родот Brassica (семејство зелка: брокула, зелка, прокељ).

Indole-3-carbinol кога ќе се внесе во организмот се претвара во дииндолил метан (DIM) кој пак им помага на ензимите во црниот дроб да го блокираат производството на 16-OH естрогенот кој е одговорен за намалување на квалитетот на колагенот.

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ:

- Спречува развој на вирусот на Herpes simplex
- При ХПВ инфекција и за олеснување на симптомите при ПМС
- Има антиестроген ефект
- Природен антиоксидант, го забавува процесот на стареење и ги штити ткивата од штетни материи
- За спречување на неопластични заболувања кај женскиот репродуктивен систем
- При мастопатија, ендометриоза и миом на матка

- За нормализирање на нивото на хормоните кај жените
- Ги штити белите дробови од штетните ефекти на токсични материи
- Го зајакнува имунолошкиот систем

ЗОШТО ДА ОДБЕРЕТЕ INDOLE-3-CARBINOL?

Indole-3-Carbinol е супстанца од растително потекло која според истражувањата ја потврдува ефикасноста и безбедноста од употребата при хормонална нерамнотежа и бенигни неопластични процеси.

Состав: Indole-3-Carbinol (13C) и екстракт на лигнан од лено семе.

Препорака за употреба: 1 капсула 1-3 пати дневно со храна.

Доступно во пакување од 60 капсули. Граничен производ.



VITAMIN K-2 – ПАТЕНТИРАНА КЛИНИЧКА ФОРМА

- Мена Q-7 – единствена клинички потврдена и патентирана форма на Витамин K-2 како МК-7
- Го поддржува здравјето на коските
- Кардиоваскуларна поддршка

ШТО Е МК-7?

МенаQ7® МК-7 е уникатна без соја, биодостапна форма на витамин K-2 која игра клучна улога во апсорпцијата на калциум во крвните садови и артериите.

Витаминот K-2 претставува витамин растворлив во масти и најпознат по тоа што го поттикнува згрутчувањето на крвта. Неопходен е за изградба на коските, превенција од срцеви болести и важен е за многу телесни процеси.

Истражувањата покажуваат дека витаминот K-2 е многу важен за адекватно ниво на витамин D во организмот.

Витаминот K-2 му помага на организмот правилно да го користи калциумот за да изгради здраво коскено ткиво. Недостатокот на Витамин K-2 доведува до слаби коски подложни на скршеници. Витаминот K-2 клинички докажано ја подобрува масата и јачината на коските. Со инхибиција на депозитите на калциум во артериите и крвните садови, Витаминот K-2 придонесува за подобрување на кардиоваскуларното здравје.

Кога не се внесува соодветна количина на витамин K-2, може да дојде до:

- Промени во артериите, кардиоваскуларни болести и проширени вени
- Остеопороза
- Рак на простата, бели дробови, црн дроб и леукемија

ПОЛЕЗНОСТИ

- Превенција од остеопороза
- За поцврсти коски
- Го штити срцето
- Неопходен за новороденчињата
- Важен за синтеза на фактори на коагулација
- При Алцхејмерова болест

Содржа: Vitamin K-2 (како Menaquinone-7) (МК-7) (МенаQ7®).

Препорака за употреба: 1 капсула дневно со храна.

Достигнува до 60 капсули од 100 мсг.



CALCIUM CITRATE - ВИСОКО АПСОРБЛИВА ФОРМА

- Синергетска формула на калциум со цинк, витамин Д2, магнезиум, бакар и манган
- Потпора за здрави и силни коски

Калциумот е најобилен минерал во човековиот организам потребен за многу функции во организмот. Бидејќи организмот не може да создава калциум, важно е да се внесуваат доволни количини. Кога нивото на калциум ќе падне под потребните количини во крвта, организмот нема друг избор освен да „краде“ од главниот резервоар: коските. Исто така, секојдневно организмот губи калциум преку кожата, ноктите, косата, потењето, урината и фекалиите. Недостатокот на калциум ги прави коските порозни, слаби и подложни на кршење и може да доведе до остеопороза или артритис.

ЗОШТО CALCIUM CITRATE?

- Келирана (хемиски врзана), лесно растворлива и апсорблива форма на калциум
- Синергетска формула од цитрусно овошје; со магнезиум, витамин Д, цинк, бакар и манган за максимална двојна апсорпција (интраклеточна и вонклеточна)
- 2.5 пати повеќе биорасположлив отколку калциум карбонатот
- Не бара екстра стомачна киселина за апсорпција

ПОЛЕЗНОСТИ

- одржување на нормални коски и заби
- нормално згurutчување на крвта
- нормален енергетски метаболизам
- нормална мускулна функција
- нормална неуротрансмисија
- нормална функција на имунолошкиот систем
- одржување на нормална коса, нокти и кожа
- има улога во процесот на делба на клетките

Состав: калциум цитрат (300 mg), витамин Д2 (200 IU), магнезиум (150 mg), цинк (7.5 mg), бакар (0.5 mg), манган (2.5 mg).

Прейорака за употреба: 2 таблети дневно поделени во дози, со храна.

Доспајано во пакување од 100 таблети.



L-OptiZINC – СУПЕРИОРНА ФОРМА НА ЦИНК

- 21% подобро задржување во организмот
- 24% подобра апсорпција од цинк оксид

L-OptiZinc® е zinc mono-L-methionin со супериорна апсорпција, задржување и антиоксидантни и заштитни својства на клетките во споредба со другите форми на цинк. L-OptiZinc® е 1:1 комплекс на цинк и метионин.

Цинкот се содржи во сите клетки и е одговорен за над 300 ензимски реакции во организмот. Важен во апсорпција на витамин А и одржување на нормално ниво на витамин Е во организмот, за силен имунолошки систем, за добра функција на половиот систем кај мажи и жени, за простата, потенција и неплодност, стимулира и штити од алергии и кожни болести како псоријаза. Недостигот доведува до депресивни симптоми, мускулна атрофија, ниско ниво на тестостерон.

Неопходен е за формирање на колаген, суштинска компонента на сврзните ткива, вклучувајќи кожа и зглобна 'рскавица. Исто така, цинкот е неопходен за многу органи и телесни системи да функционираат нормално, вклучително и скелетни, имунолошки, невролошки и ендокрини системи. Важен за чувството на вкус и мирис, одржување на нормално ниво на бакар како и кисело базно рамнотежа во организмот.

Цинкот е неопходен за синтеза на РНК / ДНК и меѓуклеточна сигнализација, има клучна улога во одбраната на телото од оксидативни процеси и за нормално стареење.

ПРЕДНОСТИ НА L-OptiZinc

- Супериорна апсорпција и задржување
- Супериорни антиоксидантни својства
- Супериорна клеточна заштита
- Здрава кожа, коса и нокти
- Здрав вид и нормална когнитивна функција
- Повеќе здравствени придобивки - од имунолошка функција до здравје на кожата

Содржи: Цинк (од L-OptiZinc® Monomethionine) и Бакар (од Copper Amino Acid Chelate).

Препорака за употреба: 1 кајсула на 2 дена.

Доступно во пакување од 100 кајсули од 30 мг. Граничен производ.



SELENIUM – МИКРОЕЛЕМЕНТ НА ДОЛГОВЕЧНОСТА

- **Есенцијален минерал**
- **Без додаток на квасец**

Селенот е есенцијален минерал што се наоѓа во многу мали количества во организмот. Човечкиот организам содржи приближно 20мг селен и заедно со цинкот, калциумот и калиумот влегува во состав на повеќе од 200 ферменти и хормони. Најголем дел од селенот се наоѓа во бубрезите, црниот дроб, срцето, слезинката и во тестисите кај мажите.

Во комбинација со Витамин Е, Витамин Ц и бета каротен допринесува за намалување на нивото на лошиот холестерол. Претставува дел од антиоксидантните ензими кои ги штитат клетките од оштетување и нивно стареење. Во текот на метаболизмот се создаваат слободни радикали кои можат да доведат до промени во клеточните мембрани, а селенотот учествува во апсорпцијата на овие слободни радикали со што ги спречува нивните дејствувања.

Дополнителна количина на селен се препорачува кај вегетаријанци, спортисти, луѓе кои се на ниско калорични диети, кај мален имунитет, лица кои се изложени на зрачење, долготрајна употреба на статини (лекови кои го намалуваат холестеролот), таблети за контрацепција, лаксативи, конзумирање на тутун и алкохол.

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ:

- Антиоксидативна заштита
- Поддршка на тироидната жлезда
- Јакнење на имунитетот
- Го намалува ризикот од појава на срцеви заболувања
- Помага во намалување на симптомите на астма
- Влијае врз репродуктивното здравје (помага во сперматогенезата кај мажите и ја зголемува потенцијата)
- За одржување на здрава коса и кожа
- Го поддржува здравјето на очите

Состав: Селен (како L-Selenomethionine).

Препорака за употреба: 1 таблета 1-2 пати дневно, со храна.

Доступно во пакување од 100 таблети од 100 мкг. Граничен производ.



MAGNESIUM CITRATE - ВЕЛИЧЕСТВЕН МИНЕРАЛ

- **Мојна келирана форма од органски извор кој има висока биоактивност и мојност**

Магнезиумот е клучен минерал кој многу луѓе не го добиваат доволно преку исхраната. Магнезиумот е четвртиот најзастапен минерал во организмот. Околу 50 % од вкупниот магнезиум во организмот се наоѓа во коските. Магнезиумот е потребен за повеќе од 300 биохемиски реакции во телото.

Знаците на недостаток на магнезиум се: хипокалцемија, хипокалемија, задржување на натриум, ниско циркуирачки нивоа на паратиroidниот хормон, невролошки и мускулни симптоми (тремор, мускулни грчеви, тетанија), губење на апетит, гадење и повраќање.

Следниве услови го зголемуваат ризикот од недостаток на магнезиум:

- Гастроинтестинални пореметувања, како што се продолжена дијареа, Кророва болест, синдром на малапсорпција, итн.
- Дијабетес мелитус и долгорочна употреба на одредени диуретици.
- Хроничниот алкохолизам.
- Стареење: старите лица имаат релативно низок внес на магнезиум преку исхраната.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Намалување на заморот и исцрпеноста
- Придонесува за електролитна рамнотежа
- Нормален енергетски метаболизам
- Нормално функционирање на нервниот систем
- Нормална синтеза на протеини
- Нормална ментална и мускулна функција
- Одржување на здрави коски и здрави заби
- Вегетеријански/Веган производ. Без ГМО. Кошер.

Состав: магнезиум цитрат (200 mg).

Препорака за употреба: 2 таблети дневно со храна.

Дополнително од 100 таблети.



MAGNESIUM SOFTGELS – СУПЕРИОРНА ТРОЈНА КОМБИНАЦИЈА

- **Magnesium Citrate, Magnesium Glycinate и Magnesium Malate**
- **Супериорна биодостапност**
- **Поддршка на нервниот систем**

Магнезиум цитрат - магнезиумот е врзан за лимонска киселина во однос 1:1 која е благ лаксатив поради што оваа комбинација помага при опстипација и поради тоа е најдобар извор кај лица со дигестивни проблеми. Во медицината се користи како солен лаксатив со кој се чистат цревата пред операција или колоноскопија. Магнезиум цитратот за разлика од магнезиум оксидот има поголема расположливост (90%) поради што многу брзо се апсорбита и подобро се искористува во организмот.

Магнезиум малат - органска сол од магнезиум и јаболкова киселина за која клинички е докажано дека смирува и дава енергија. Јаболковата киселина е природна овошна киселина која е присутна кај поголем број клетки во организмот и е составен дел на бројни ензими кои се важни за производство на енергија. Магнезиум малат е облик на магнезиум кој е без лаксативен ефект и има висока биорасположливост, брзо се разградува и ги поседува сите предности на магнезиумот и јаболковата киселина. Магнезиум малат помага кај зголемено ниво на тешки метали во телото така што ги врзува за себе и ги прави неактивни и овозможува нивна елиминација од организмот. Кај луѓе со кардиоваскуларни проблеми помага да се стабилизира отчукувањето на срцето и го нормализира крвниот притисок.

Магнезиум глицинат - комбинација на магнезиум (50%) и аминокиселина глицин која има многу добра искористливост, но без лаксативен ефект бидејќи глицинот активно се пренесува низ сидот на цревата. Ја контролира анксиозноста и несоницата, ја намалува психичката вкочанетост и го смирува и опушта телото.

Содржав: Magnesium (од Magnesium Citrate, Magnesium Glycinate и Magnesium Malate) 400 mg во 3 кајсули.

Препорака за употреба: 3 кајсули дневно, по можност поделени во дози, со храна.

Достигайно во пакување од 90 кајсули.



MAGNESIUM MALATE – ЗА СИЛНИ МУСКЛУЛИ И ЕНЕРГИЈА

- Нормална функција на мускулите
- Намалување на замор и исцрпеност
- Нормално функционирање на нервниот систем

Magnesium Malate е органска сол од магнезиум и јаболкова киселина која го подига енергетското ниво на организмот. Има голема растворливост во вода и висока апсорпција во однос на другите форми на магнезиум.

Едно од најважните својства на јаболковата киселина е можноста на врзување на штетните, отровни метали како алуминиум и нивна инактивација. Ја поминува мозочната бариера каде го неутрализира штетниот алуминиум и го отстранува од телото. Учествува во метаболичните процеси во организмот во кои од јаглехидратите, мастите и протеините се доаѓа до создавање на енергија.

Magnesium Malate е облик на магнезиум кој нема лаксативен ефект и има висока биорасположливост.

Magnesium Malate помага кај зголемено ниво на тешки метали во телото така што ги врзува за себе и ги прави неактивни и овозможува нивна елиминација од организмот. Го нормализира крвниот притисок, помага при лекување на фибромиалгии, ја намалува исцрпеноста на мускулите, ги олеснува предменструалните симптоми и главоболките.

СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА:

- Спортисти – ги подига енергетските нивоа во тек на вежбање
- Во прехранбена индустрија – се употребува поради антиоксидативните својства
- Во козметика – за отстранување на изумрените клетки на кожата и за постигнување на млад и свеж изглед

Содржина: Magnesium Malate (115 mg).

Препорака за употреба: 1 таблета 3 пати дневно.

Достигнување на дозата од 180 таблети.



MSM – ЗА ЗДРАВИ ЗГЛОБОВИ

- Поддржува здрава 'рскавица
- Здрави коски
- Флексибилност на зглобовите, ткивата и крвните садови

MSM (Methylsulfonylmethane) содржи органски врзан сулфур кој е составна компонента на протеините од кои се изградени коските, мускулите, тетивите и лигаментите и има моќ за активно зајакнување на имунитетот со силно антивоспалително дејство.

Со MSM се храни и негува зглобната 'рскавица, се спречува нејзино трошење и воедно стимулира создавање на нова здрава 'рскавица. MSM влијае на цврстината и стабилноста на сврзното ткиво, значајно го намалува отокот на зглобот кој ја предизвикува болката, ја релаксира мускулатурата, го намалува спазмот, го подобрува подмачкувањето во зглобовите и ја олеснува нивната подвижност, го разбива насобирањето на калциум фосфат кој е предизвикувач на многу дегенеративни и кардиоваскуларни болести.

Се препорачува при појава на првите симптоми на оштетување на зглобовите – воспаление, оток, болка, чувство на трпнење, ограничена можност за движење и немоќ.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Намалува болки и оток во зглобовите
- Го забрзува процесот на мускулно опоравување
- Го подобрува имунитетот
- Ја подобрува циркулацијата
- Ја зголемува концентрацијата на глутатион кој делува антиоксидативно
- Го подобрува квалитетот на кожата и косата
- Ги ублажува симптомите на алергија

Содржав: MSM (Methylsulfonylmethane).

Прейоракa за употреба: 2 капсули 1 до 2 пати дневно, со храна.

Достигајно во пакување од 120 капсули од 1000 mg.



ОМЕГА-3 - МАСТИ КОИ ЖИВОТ ЗНАЧАТ

- **Високо концентрирано и прочистено рибино масло, со гарантирано чисти износи во нивната природна форма**
- **Единствена молекуларно дестилирана, без присуство на тешки загадувачи**
- **Без холестерол**

Omega-3 е есенцијална масна киселина неопходна за целокупното здравје и за растот и развојот низ сите фази на животот на човекот. Наречени се есенцијални бидејќи организмот не може да ги создаде самиот и треба да се внесат преку храната или додатоците во исхрана.

ПОЛЕЗНОСТИ

1. DHA:

- придонесува во одржување на нормален вид
- придонесува во одржување на нормален вид кај новороденчиња до 12 месеци
- придонесува за нормален развој на мозокот и очите кај фетусот и доенчињата

2. DHA/EPA:

- придонесуваат во одржувањето на нормален крвен притисок
- придонесуваат во одржувањето на нормално ниво на триглицериди во крвта
- придонесуваат во одржувањето на нормална функција на срцето

ИЗБЕРЕТЕ КВАЛИТЕТЕН ПРОИЗВОД - NOW МОЛЕКУЛАРНО ДЕСТИЛИРАНА ОМЕГА-3

- Природен концентрат на рибино масло произведен со мулти-патентиран процес на производство
- Фармацевтски степен на квалитет тестиран во независни лаборатории за отсуство на сите загадувачи од околината (нема диоксини, жива, пестициди или тешки метали)

Содржај: Концентрај од природно рибино масло (180 EPA/120 DHA).

Препорака за употреба: 2 капсули 2 пати дневно со храна.

Дозата во пакување од 100 капсули од 1000 mg.



SUPER OMEGA 3-6-9 - СИТЕ 3 ДОБРИ МАСТИ ВО ЕДНО

- Природен концентрат од семе од лен, лисичин-ка и избрани риби (сардини, скуша, сардела)
- Идеална комбинација за поддршка на кардио-васкуларниот и нервниот систем

Super Omega 3-6-9 е балансирана мешавина на 3 “добри масти”. Раните знаци на недостаток на есенцијални масни киселини се имунолошка слабост, замор, слаба меморија, сува кожа, егзема или губење на косата, проблеми со срцето, репродуктивни проблеми, менување на расположението, депресија и слаба циркулација. Молекуларно дестилиран производ, со кој се гарантира отсуство на тешки метали и отровни алкалоиди.

ПОЛЕЗНОСТИ

1. DHA:

- придонесува во одржување на нормален вид
- придонесува во одржување на нормален вид кај новороденчињата до 12 месеци
- придонесува за нормален развој на мозокот кај фетусот и доенчињата
- придонесува за нормален развој на очите кај фетусот и доенчињата

2. DHA/EPA:

- придонесуваат во одржувањето на нормален крвен притисок
- придонесуваат во одржувањето на нормално ниво на триглицериди во крвта
- придонесуваат во одржувањето на нормална функција на срцето

ЗОШТО SUPER OMEGA 3-6-9?

- Главна состојка на медитеранската исхрана
- Со витамин E
- Идеална комбинација за поддршка на здраво срце и холестерол, здрава кожа, коса и нормален метаболизам на масти
- Фармацевтски степен на квалитет тестиран во независни лаборатории за отсуство на сите загадувачи од околината (нема диоксини, жива, пестициди или тешки метали карактеристични за рибните масла)

Состав: природен концентрат од рибно масло, органско масло од семе од лен и масло од семе од лисичинка (по 400 mg).

Препорака за употреба: 2 капсули дневно со храна.

Достигнува до 90 капсули од 1200 mg.



ДНА-500 – ЗА БИСТАР УМ И ЗДРАВО СРЦЕ

- 500 DHA/250 EPA – најмоќна формула
- Молекуларно дестилирана – ентерично обложена
- Поддршка на здравјето на мозокот
- Ја поминува крвно-мозочната бариера

NOW® DHA-500 има 500 mg DHA и 250 mg EPA во една капсула. Примарниот концентрат на рибно масло кој се користи во оваа капсула е произведен под строги стандарди за контрола на квалитетот. Се тестира за да биде ослободен од потенцијално штетни нивоа на загадувачи (т.е. жива, тешки метали, PCB's, диоксини и други загадувачи). Оние кои имаат гадење или рефлукс од рибини масла, со оваа ентерично-обложена капсула, полесно можат да ги толерираат рибините масла.

ПОЛЕЗНОСТИ

1. DHA:

- придонесува во одржување на нормален вид
- придонесува во одржување на нормален вид кај новороденчиња до 12 месеци
- придонесува за нормален развој на мозокот и очите кај фетусот и доенчињата

2. DHA/EPA:

- придонесуваат во одржувањето на нормален крвен притисок
- придонесуваат во одржувањето на нормално ниво на триглицериди во крвта
- придонесуваат во одржувањето на нормална функција на срцето

ИЗБЕРЕТЕ КВАЛИТЕТЕН ПРОИЗВОД - NOW МОЛЕКУЛАРНО ДЕСТИЛИРАНИ РИБИНИ МАСЛА

- Единствена молекуларно дестилирана, без холестерол и со гарантирано чисти износи на EPA и DHA масни киселини во нивната природна форма
- Фармацевтски степен на квалитет тестиран во независни лаборатории за отсуство на сите загадувачи од околината (нема диоксини, жива, пестициди или тешки метали)

Содржа: Концентрајт од природно рибно масло (500 DHA/ 250 EPA).

Препорака за употреба: 1 капсула, 1 до 2 пати дневно со храна.

Достатно во вклучување од 90 капсули.



DHA KIDS – BioPureDHA® **КОНЦЕНТРАТ ОД ПРИРОДНО РИБИНО МАСЛО**

- Подобар когнитивен развој
- Дobar имунолошки систем
- Меки капсули во форма на риба
- Вкусен овошен вкус

Омега-3 масните киселини се од големо значење за општото здравје на детето, за подобрување на нивното когнитивно и бихејвиорално функционирање. Доказите од експерименталните студии покажуваат дека овие нутриенти ги регулираат бихејвиоралните и неврохемиските аспекти кои се поврзани со нарушувањата на однесувањето (одговор на стрес, депресија и агресија, раст, меморија и когнитивните функции). Недостатокот на омега-3 ја нарушува функцијата на мозокот и ја отежнува состојбата кај децата со дефицит на внимание.

Придобивки од редовното конзумирање на Омега-3 масните киселини

- Поддржува детски когнитивен развој
- Подобра координација на рацете, социјални вештини и зголемена концентрација
- Подобар вид и функција на очите
- Го подобрува читањето и меморијата

Улога на Омега-3 масните киселини

- Подобрување на когнитивните функции
- Развој на видот, што овозможува подобра визуелна перцепција
- Кардиоваскуларно здравје, подобрувајќи го крвниот притисок и вискозноста на крвта
- Имуниот систем, заштитувајќи ги децата од алергии и астма во раното детство
- Произведено според строги стандарди за контрола на квалитетот. Тестирано е дека нема потенцијално штетно ниво на загадувачи како што се PCB's, диоксини, жива и други тешки метали.
- BioPureDHA® содржи 5 пати повеќе DHA од EPA

Содржав: DHA (100 mg), EPA (24 mg).

Прейорака за употреба: 2 меки капсули за џвакање 1-2 пати на ден со храна.

Достигнаво во џвакање од 60 капсули.



ГАВА – ПОДОБРА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ НЕРВНИТЕ КЛЕТКИ

- Гама аминок бугерна киселина со витамин Б-6
- Главен невротрансмитер

ШТО Е ГАВА?

ГАВА (гама-аминобутерна киселина) е не-протеинска аминок киселина која функционира како невротрансмитер во човечкиот мозок. ГАВА-та природно се продуцира во организмот и нејзино присуство во централниот нервен систем може да помогне во промовирање на релаксација и олеснување на нервната напнатост.

Невротрансмитерите се важни хемикалии за функционирањето на мозокот. Тие се хемиски гласници кои ги пуштаат невроните во мозокот. Овие биолошки хемикалии го контролираат расположението, емоциите, вниманието, когнитивната функција и многу повеќе.

Еден од најважните невротрансмитери во мозокот е ГАВА-та, која има смирувачки ефект врз нервниот систем. Ниското ниво на ГАВА во мозокот се поврзува со епилепсија, анксиозност, нарушување на расположението и хронична болка.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Поддршка за правилно функционирање на нервниот систем
- Придонесува за намалување на нивото на стрес
- Поддршка при анксиозност и намалување на нервната напнатост
- Намалување на несоница и чувство на смиреност
- Поддршка при нарушена моторика и говор
- Против депресија и промена на расположение
- При пореметување на вниманието, хиперактивност или ADHD, церебрална парализа и Паркинсонова болест

Содржај: ГАВА (500 mg) и Витамин Б-6 (2 mg).

Препорака за употреба: 1 капсула 2 до 3 пати дневно по употреба, по можност со сок или вода на празен желудник.

Достигнајте го ниво на ГАВА од 100 капсули до 500 mg.



KEEP
CALM
AND
STAY
POSITIVE



L-TRYPTOPHAN – РАСПОЛОЖЕНИЕ, СТРЕС И СПИЕЊЕ

- Важен за синтеза на серотонин
- Поттикнува мирен сон
- Поддржува мирно, опуштено расположение

ШТО Е L-TRYPTOPHAN?

L-Tryptophan е есенцијална аминокиселина; што значи дека не е синтезирана од организмот и мора да биде добиена од исхраната. L-Tryptophan е критичен за производство на серотонин и мелатонин, кои помагаат да се поддржи позитивно расположение и здрав сон. Секоја серија на NOW® L-Tryptophan се тестира за присуство на Peak E и микробна контаминација.

ДЕЈСТВО

После ресорпцијата, L-Tryptophan во телото се конвертира во 5-HTP (5-хидрокситриптофан), а после во серотонин, мелатонин и витамин Б-6 (никотинамид). Серотонинот и мелатонинот се важни невротрансмитери (преносители на информациите меѓу нервните клетки) кои играат важна улога во нормализација на сонот, расположението, контрола на болка, црвена перисталтика и многу други функции во организмот.

Се препорачува за:

- Луѓе со ограничена или веганска исхрана
- Луѓе кои имаат проблеми со спиењето, раздразливи се и уморни

Состојби кои имаат потреба за L-Tryptophan:

- Депресија и нервоза
- Нестрпливост и импулсивност
- Потешкотии во концентрацијата
- Несоница

Предупредување: Може да предизвика посланост. Не го користете со алкохолни пијалоци или додека управувате тешки машини.

Состав: L-Tryptophan (слободна форма).

Препорака за употреба: 1-2 кайсули 2-3 пати дневно на празен стомак, со последната доза пред спиење, или како што ви е препорачано од доктор.

Дозата во пакување од 60 кайсули од 500 mg.



L-CARNOSINE – ЕЛИКСИР НА МЛАДОСТА

- **Здраво стареење и заштита на клетките**
- **Антиоксидант – ги елиминира слободните радикали**

Л-Карнозин е дипептид кој го сочинуваат две аминокиселини, хистидин и бета аланин. Драгоцен и пред сè важна супстанца која е составен дел на нашиот организам која се наоѓа во нервите, мускулното ткиво, срцето и кожата. Количината на Л-Карнозинот во организмот е многу поголема во детството отколку во поодминати години. Забележано е губење на количеството на Л-Карнозин во староста и губење на мускулната маса за 60%.

ВАЖНОСТ НА КАРНОЗИНОТ

- Дегенеративни невролошки болести (Алцхајмерова и Паркинсонова болест, епилепсија, депресија, шизофренија, деменција, состојби предизвикани од мозочен удар)
- Спектар на аутистични болести (аутизам, Аспергеров синдром, дислексија и диспраксија, Тоуретов синдром и др.)
- Стареење на клетките
- Мускулна дистрофија
- Кардио-васкуларни болести
- Дијабет и неговите компликации

Карнозинот како мултифункционален додаток во исхраната е релативно нов. Тој е филолошка супстанца која е 100% природен антиоксиданс со повеќе биолошки функции. Фактот дека карнозинот природно се наоѓа во нашиот организам, но и во исхраната, е доволен доказ дека е апсолутно безбедна супстанца. Совет од стручни лица: Бидејќи карнозинот делува синергетски со природните антиоксиданси атаксантин, витаминот Е, селен, витамин Ц, се препорачува и тие да се земаат во исто време. (Моментално се објавени 1800 студии за Карнозин).

Состав: L-Carnosine (beta-Alanyl-L-Histidine).

Препорака за употреба: 1 капсула 1-3 пати дневно, по можност со храна.

Достигнува во вкупно од 50 капсули од 500 mg.



L-TYROSINE – НОРМАЛНА ФУНКЦИЈА НА ЖЛЕЗДИТЕ

- Поддршка на невротрансмисијата
- Фармацевтски степен на чистина
- Поддржува ментална будност, внимание и фокус

ШТО Е L-TYROSINE?

L-Tyrosine е не-есенцијална аминокиселина која природно се произведува од друга аминокиселина - фенилаланин. Ги зголемува важните хемикалии на мозокот, кои им помагаат на нервните клетки да комуницираат и да влијаат на расположението и реакцијата на стресот. Многу лесно ја поминува крвно мозочната бариера и помага да се синтетизираат неколку важни супстанции:

Допамин и Серотонин: Допаминот го регулира центарот за задоволство и е важен за меморија и моторни вештини. Серотонинот се произведува во мозокот и е важен за регулација на сон, крвен притисок, чувство на болка и општо расположение.

Адреналин и Норадреналин: Се одговорни за намалување на стресот за време на изложеноста на организмот на акутни стресови. Адреналинот помага во разлагање на масното ткиво додека норадреналинот делува како неуротрансмитер кој овозможува ментална будност, подобро помнење и расположение и го намалува апетитот.

Тироидни хормони: Особено се препорачува при хипотиреодизам.

Меланин: Овој пигмент им ја дава на кожата, косата и очите нивната боја. Луѓето со темна кожа имаат повеќе меланин.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Подобрување на работата на мозокот
- Антистресен ефект
- Депресија и анксиозност

- Максимална апсорпција се постигнува кога се зема на празен желудник бидејќи тогаш може да предизвика зголемено лачење на серотонин давајќи чувство на задоволство.

Состав: L-Tyrosine (слободна форма).

Препорака за употреба: 1 капсула 1 до 3 пати дневно, помеѓу оброци.

Дозајано во пакување од 120 капсули од 500 mg.



L-ARGININE – ПОЗДРАВО И ПОЦВРСТО ТЕЛО

- Го зголемува производството на азотен оксид
- Го поддржува имунолошкиот систем и сексуалното здравје
- Го намалува заморот и го стимулира растот на мускулите

ШТО Е L-ARGININE?

L-Arginine претставува аминокиселина која е вклучена првенствено во уреа метаболизмот и нејзиното излучување, како и во синтезата на ДНК и производство на протеините. Таа е важен претходник на азотниот оксид и на тој начин игра улога во дилатацијата на крвните садови.

L-Arginine игра важна улога во одржување и подобрување на вашето здравје. Делува како анти-оксидант и кога се зема како и секој друг додаток на аминокиселина нуди безброј здравствени придобивки. Главно се создава во бубрезите, како и во црниот дроб. Тешки изгореници, инфекции и повреди може да предизвикаат ниско ниво на L-Arginine, или поради некои ретки генетски нарушувања, може да биде нарушено создавањето на оваа аминокиселина. Двете основни функции на оваа аминокиселина се мускулниот раст и намалување на маснотиите.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Аминокиселина која поттикнува раст
- Овозможува синтеза на протеините и производство на колаген
- Го подобрува развојот на мускулите
- Го подобрува дотокот на крв во мускулите
- Ја подобрува состојбата кај луѓето со срцева инсуфициенција (затајување на срцето)
- Го зголемува бројот и подвижноста на сперматозоидите и поддршка при еректилна дисфункција

Предупредување: Само за возрасни. Овој додаток треба да го избегнуваат лица со глауком или херпес симплекс, освен ако не е поинаку пропишано од страна на лекар. Не го користете ако имате миокарден инфаркт или имате воспоставена коронарна артериска болест.

Состав: L-Arginine (слободна форма).

Препорака за употреба: 2 капсули 2 пати дневно по употреба. Земете меѓу оброците или пред спиење со најмалку 240 ml вода или чаша за да се олесни апсорпцијата.

Дослжно во пакување од 100 капсули од 500 mg.



L-LYSINE – ПРОМОВИРА ЗДРАВЈЕ НА КОЖАТА И КОСКИТЕ

- Поддржува синтеза (создавање) на колаген
- Помош кај лузни, стрии и бори
- При вирус Herpes Simplex и Herpes Zoster
- Важна за правилен раст

ШТО Е L-LYSINE?

NOW® L-Lysine е есенцијална аминокиселина со фармацевтски степен на чистина. L-Lysine е есенцијална аминокиселина која мора да биде добиена преку исхраната или преку дополнување. L-Lysine е неопходна за производство на сите протеини во телото, и е неопходна за одржување на структурниот протеински колаген и еластин, кои ги формираат сите сврзани ткива, како што се кожата, тетивите и коските. L-Lysine е исто така претходник на L-Carnitine, кој е потребен за метаболизмот на масните и за производството на енергија. Покрај тоа, L-Lysine може да помогне да се поддржи здрав имунолошки систем и правилна кардиоваскуларна функција.


ПОЛЕЗНОСТИ

- Апти – гнојни рани во устата и херпес на усните
- Herpes Zoster – акутно воспаление на кожата со гнојни меурчиња
- Артритис – воспаление на зглобовите
- Болки во коските и зглобовите
- Скршеници и остеоопороза
- Вегетаријанци
- Помага при апсорпција на калциум и формирање на колаген
- Дистрофија на мускулите – пореметување во развојот на мускулите
- Аритмија – неправилна работа на срцето
- Топење на масти и намалување на холестерол
- Клучна во производство на карнитин

Состав: L-Lysine (од L-Lysine Hydrochloride).

Прейорака за употреба: 1 капсула 1-3 пати дневно.

Досега во употреба од 100 капсули од 500 mg.



D-MANNOSE – ПРИРОДЕН ПРОИЗВОД БЕЗ ДОДАТОК НА ШЕЌЕР

- 100% чист, природен производ, без нус појави
- Безбедна за деца, бремени жени и дијабетичари
- Поддршка при инфекции предизвикани од бактеријата *Escherichia Coli*

Д-манозата е вид на едноставен шеќер по хемискиот состав сличен на глукозата, која се добива од природните сокови на одредени видови овошја и растенија.

Кога ќе земеме поголема количина на Д-маноза, готово скоро целата таа количина преку бубрежите се излачува во урината, дословно исплавувајќи ја присутната *E. Coli*, така да таа не може повеќе да се врзува на внатрешниот сид на меурот и уринарниот тракт. Значи цел на третманот е да се постигне задоволително ниво на маноза во урината, кога клетките на *E. Coli* обложени со д-маноза се одлепуваат од внатрешниот сид на уринарниот тракт и со млазот на урина се отстрануваат од организмот.

Иако манозата е едноставен шеќер и се апсорбира во горниот гастроинтестинален тракт, во организмот не се претвора во гликоген за чување, туку скоро во целост се излачува низ бубрежите.

ПОЛЕЗНОСТИ

- 100% природен производ, ефикасен како антибиотик, без нус појави
- Поддршка при уринарни инфекции
- Поддршка при циститис
- При инфекции на бубрежите
- Поддршка при циститис поврзан со полови односи

ЗОШТО D-MANNOSE ОД NOW FOODS?

- 100% чист, природен производ, без нус појави
- добиена од не-ГМ пченка, бел и сладок компир, буково или брезово дрво
- мала калорична вредност од 4 калории во 1 грам
- со специфична HPLC метода се обезбедува не-контаминација со други шеќери
- безбедна за деца, бремени жени и дијабетичари

Состав: D-Mannose.

Прейорака за употреба: 3 капсули, 1-3 пати дневно, со вода или незасладен сок.

Доскопајно во пакување од 120 капсули од 500 mg.



CRANBERRY - НАЈМОКНА ДОСТАПНА БРУСНИЦА

- 700 mg свежа брусница
- Со додаден витамин Ц
- при уринарни воспаленија и инфекции, особено при E.Coli

Брусница (*Vaccinium macrocarpon*) е растение кое го има во ладните региони на северната хемисфера. Брусницата има долга историја на кулинарска употреба во Европа и Северна Америка и се употребувала од страна на традиционалните билкари со векови. Брусницата е богата со полифеноли, танини и други фитонутриенти.

Брусницата е бобинкасто црвено овошје богато со растителни влакна, нема калории и содржи витамин Ц во огромни количини, витамин А, витамини од Б групата, органски киселини, калиум, калциум, фосфор, магнезиум и железо.

Брусницата потекнува од Северна Америка, а нејзините својства ги знаеле уште американските староседелци. Истражувањето на Американскиот Национален Институт за здравје покажува дека 3 чаши сок од брусница дневно го зголемува нивото на антиоксиданти за повеќе од 120%.

Брусницата е растение, чии плодови се вистинска ризница на заштитни состојки.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Поддршка при инфекции на уринарниот систем
- Против штетните бактерии и габи во организмот
- Ја намалува акумулацијата на мокрачната киселина во организмот и спречува формирање на камен во бубрежите
- При присуство на бактеријата *H.pylori*, која е чест причинител на чир на желудникот

ЗОШТО БРУСНИЦА ОД NOW FOODS?

- Најмокна достапна брусница и максимална концентрација
- 700 mg свежа брусница
- Произведено од природен стандардизиран екстракт
- Без додаден шеќер
- Погодна за вегетеријанци

Состав: брусница (овошје).

Препорака за употреба: 2 капсули 1-2 пати дневно со храна.

Доскопајно во пакување од 100 капсули од 700 mg.



МАСА – ХОРМОНСКА РАМНОТЕЖА

- Природна адаптогена билка
- Поддршка на сексуалното и репродуктивното здравје
- Ги ублажува симптомите на менопаузата

Maca (*Lepidium meyenii*) е билка со потекло од Андите, која благодарейќи на своите адаптотени својства се нарекува јужноамерикански или перуански жен-шен. Перуанците со векови традиционално ја користеле за зголемување на плодноста и како афродизијак.

Традиционално се користи со векови како извор на хранливи материи и како генерален енергетски тоник.

Маката влијае на физичкото и емоционалното здравје, бидејќи ја обновува енергијата, виталноста и плодноста. Ја регулира хормоналната рамнотежа и кај мажите и кај жените, и претставува здрава алтернатива и превентива на хормонските терапии кај двата пола. Својството на маката да влијае на балансирањето на ендокриниот систем, може да биде од голема помош на жените во менопауза.

ПРИРОДЕН АДАПТОГЕН

Научниците маката ја ставаат во групата на адаптогени – средства за подобро прилагодување на организмот. Способноста на маката да ги идентификува потребите на секој поединечен организам и го донесоа прекарот “паметна билка”.

Коренот на маката содржи витамини B1, B2, B12 и C, алкалоиди, макро и микро хранливи материи, јаглехидрати, протеини, влакна, масни киселини, фруктоза, скроб, танин натриум, калиум, калциум, бакар, цинк, железо, манган, силициум и магнезиум.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Го зголемува либидото и потенцијата
- Ги ублажува симптомите на менопауза и ПМС
- Постигнува хормонална рамнотежа кај двата пола
- Ја подобрува меморијата и менталната фокусираност

Состав: корен од мака.

Препорака за употреба: 1 кајсула 1-3 пати дневно.

Доступно во пакување од 100 кајсули од 500 mg.



SAW PALMETTO BERRIES – ПРИРОДНА ПОДДРШКА ЗА МАШКОТО ЗДРАВЈЕ

- Потпора при најчестите проблеми на современиот маж поврзани со простата, мокрење и импотенција
- Природен и сигурен избор за мажи без споредни ефекти (келавеење и губење на сексуалната желба)

Saw Palmetto е ниско-растечка палма, која содржи флавоноиди, стероли и масни киселини кои го поддржуваат здравјето на простата. 50-60% од мажите во светот патат од синдромот на зголемена простата. Иако самото зголемување на простата е добродушно, тегобите настануваат поради делумно или целосно затварање на мокрачниот канал и се манифестираат како отежнато, често и непотполно мокрење и болна ерекција. Блоката на уретрата и заостанатата урина претставуваат опасност за бубрезите и се поволни за развој на инфекции. Saw Palmetto е извонреден природен производ за третирање на најчестите тегоби и проблеми на современиот маж поврзани со простата и импотенција.

ЗОШТО SAW PALMETTO ОД NOW FOODS?

- Чист екстракт на saw palmetto од бобинките на билката *Serenoa repens* во облик на капсули чии најактивни и најефектни состојки се масните киселини и стеролите.
- Водечки производ во Европа за природна поддршка на простата.

Состав: Saw Palmetto (*Serenoa repens*) (бобинки).

Препорака за употреба: 2 капсули 2-3 пати дневно, со храна или вода.

Достигнае до 100 капсули од 550 мг.



GINKGO BILOBA – ЗАШТИТА НА ВАШИОТ УМ

- **Најдобар квалитет достапен во целиот свет**
- **24% стандардизиран екстракт**
- **Ја поддржува когнитивната функција**

NOW® Ginkgo Biloba се одгледува и екстракира според највисоките стандарди за квалитет и е стандардизиран до мин. 24% Ginkgo flavonoglycosides и мин. 6% Terpene Lactones, вклучувајќи Ginkgolide B, најзначајниот дел, и Ginkgolides A, C и Bilobalide. NOW® Ginkgo Biloba екстракт е со најдобар квалитет достапен во целиот свет.

Со стареење, неправилна исхрана и со стресниот начин на живот, доаѓа до атеросклеротични промени на крвните садови и слабо снабдување на мозокот со крв, што доведува до слабеење на мозочните функции (интелектуална способност, внимание, помнење) и други пореметувања (вртоглавица, главоболка, нерасположение, шум во ушите, чувство на страв).

ПОЛЕЗНОСТИ

- Го подобрува тонусот и еластичноста на сите крвни садови (од големите артерии како што е аортата па до најмалите крвни садови – капиларите) со што се подобрува циркулацијата во мозокот и екстремитетите
- Ги ублажува пореметувањата во функционирањето на мозокот (ментална способност, помнење, концентрација)
- Поддршка при студени раце и нозе и вкочанетост-трнење
- Ги ублажува мигрените
- Го чува здравјето на очите – поддршка при макуларна дегенерација
- Го регулира крвниот притисок и го подобрува снабдувањето со крв на срцето
- NOW® Ginkgo Biloba е врвен производ на пазарот, одгледан и екстракиран според највисоките стандарди за квалитет.

Состав: Екстракт од гинкго билоба листи.

Препорака за употреба: 1 капсула, 1-2 пати дневно, по можност со храна.

Доскопајно во пакување од 60 капсули од 60 mg.



SUNFLOWER LECITHIN – НАЈЗАСТАПЕН ФОСФОЛИПИД

- Лецитин од сончоглед 100% без ГМО и без соја
- Го детоксифицира и одмастува црниот дроб

ШТО Е ЛЕЦИТИН?

Лецитинот е најзастапен фосфолипид (комплексен вид на маст) во организмот, особено присутен во виталните органи како срце, мозок, црн дроб и нервниот систем. Лецитинот претставува клучен градивен материјал на клеточните мембрани чија улога е да ги пропушта хранливите материи во клетките и да ги елиминира штетните материи од клетките.

Лецитинот врши две важни функции: го минимизира ризикот од срцев удар и ги штити и негува мозочните клетки. Лецитинот го растура „лошиот“ холестерол во крвта и ги спречува седиментите на маснотии, измешани со минерали, да се формираат долж сидовите на вените и артериите и со тоа го намалува крвниот притисок и шансите за срцев и мозочен удар.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Ги поддржува мозочните и нервните функции
- Ја зголемува концентрацијата и меморијата
- Поддршка при третман на Алцхајмерова болест
- Спречува натрупување на маснотии и лошиот холестерол на сидовите на срцето, артериите и вените
- Го намалува нивото на штетниот холестерол и високиот крвен притисок

ЛЕЦИТИН ОД СОНЧОГЛЕД – КОНЕЧНО... СТЕ ПОЛЕЗНОСТИ НА ЛЕЦИТИНОТ... БЕЗ СОЈА

Лецитинот од сончоглед има предности пред лецитинот од соја:

- 100% без ГМО
- Не предизвикува алергии како сојата
- Обработката се врши преку метод на ладно процесирање, кој не користи хемиски адитиви или конзерванси

Состав: Лецитин од сончоглед.

Препорака за употреба: 2 кайсули дневно со храна.

Доскопајно во пакување од 100 кайсули од 1200 mg.



ASHWAGANDHA – ТОНИК ЗА ЦЕЛИОТ ОРГАНИЗАМ

- Го контролира стресот
- Зголемува виталност и долговечност
- Регулира ниво на хормони во телото

ШТО Е ASHWAGANDHA?

Ashwagandha (*Withania somnifera*) е една од најпознатите ајурведски билки која помага во намалување на стресот. Користена во Индија пред 1000 години како тоник за подмладување на организмот, адаптогена билка и добар афродизијак.

Содржи фитонутриенти кои го регулираат организмот кога е изложен на физички или психички стрес и му помага на телото да се прилагоди. Се препорачува за здравје на мозокот, хормонално здравје, а од неодамна се користи и во додатоците за исхрана на спортисти за подобрување на спортските перформанси.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Го јакне сексуалниот потенцијал, ги балансира машките полови хормони, поттикнува број и подвижност на сперматозоидите и поволно делува во регулирање на проблемите со машката неплодност.
- Го подобрува здравјето на срцето намалувајќи го холестеролот и триглицеридите.
- Поволно влијае кај егзема, лузни и псоријаза. Стимулира работа на мозокот и зголемува концентрација.
- Успешно се бори со слободните радикали и го успорува процесот на стареење на организмот.
- Поддржува здрав имунолошки систем.

Состав: Ashwagandha екстракт.

Препорака за употреба: 1 капсула 2-3 пати дневно.

Доскопајно во пакување од 90 капсули од 450 mg.



POTASSIUM PLUS IODINE – ЗА ЗДРАВА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА

- Поддршка на тироидната жлезда
- Поддршка на електролитниот баланс

Калиум јодид е соединение кое содржи јод, нутритиент потребен за нормално функционирање на тироидната жлезда. Јодот во облик на јодид е важен дел во лачењето на штитната жлезда која го регулира клеточниот метаболизам и производството на енергија.

NOW Potassium plus Iodine содржи калиум, минерал есенцијален за одржување на здрава рамнотежа на вода и електролити како и на целокупното pH на организмот.

Штитната жлезда нема способност да го искористи јодот ако не е во форма на калиум јодид. Исто така и рецепторите во желудникот немаат способност да го препознаат и врзат.

Што е причина за нарушена функција на тироидната жлезда?

Тироидната жлезда ги лачи хормоните тироксин и тиронин кои ги регулираат телесната температура, метаболизмот и работата на срцето. Причини кои ја нарушуваат нејзината функција се: генетски фактори, автоимуна болест, бременост, стрес, недостаток на хранливи материи или токсини од околината.

ПОЛЕЗНОСТИ

- При нарушена функција на тироидната жлезда (хипотироидизам)
- Состојби кои се поврзани со недостаток на јод
- Во период на планирање на бременост, за време на бременост и доене

Содржав: Јод (of Potassium Iodide), Најсипуум (of Sodium Alginate), Калиум (of Potassium Chloride u Iodide), Sodium Alginate.

Препорака за употреба: 1 таблета дневно со храна.

Достойно во пакување од 180 таблети.



ACIDOPHILUS 4x6 - ЗДРАВА ЦРЕВНА ФЛОРА

- **Здравиот дигестивен систем е основа на доброто здравје**
- **Единствен пробиотик со гарантирани и потврдени видови на пробиотици**

Acidophilus 4x6 од NOW е создаден да обезбеди балансиран спектар на полезни бактерии најдени во човековиот интестинален тракт. За здрава дигестивна функција најважно е присуството на добри бактерии во гастроинтестиналниот тракт. Добрите бактерии ја помагаат дигестијата на храната и се борат против бактериите 24 часа дневно за да осигураат искористување на хранливите материи и елиминација на опатот од организмот. Многу фактори го нарушуваат овој баланс – лекови, сиромашна исхрана, инфекции, стрес, лоши бактерии...

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Acidophilus 4x6 од NOW е создаден да обезбеди балансиран спектар на полезни бактерии најдени во човековиот интестинален тракт.

При неправилно варење на храната, организмот не ги добива потребните нутриенти.

Да се избегнува истовремено земање на антибиотици и лактобацили, а ако се земаат заедно помеѓу дозите треба да се направи разлика од неколку часа.

ЗОШТО ACIDOPHILUS 4X6 ОД NOW FOODS?

- 6 вида пробиотици со 4 милијарди активни цревни бактерии во 1 капсула
- Создаден со природна ферментација
- Збогатен со концентрирани фруктоолигосахариди (FOS) кои го помагаат растот на добрата микрофлора во цревата
- Без ГМО и глутен

Состав: *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium longum*, *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*, *Lactobacillus paracasei*.

Препорака за употреба: 1 капсула 1-2 пати дневно помеѓу оброци или на празен стомак.

Достигайно во пакување од 60 капсули.



INULIN – ПРЕБИОТСКА ДИГЕСТИВНА ПОДДРШКА

- Сертифицирано органски чист прашок
- Од сина агава
- Низок гликемиски индекс

ШТО Е INULIN?

Инулинот, фруктоолигосахарид (ФОС), е растворливо пребиотичко влакно кое неразградено стигнува до дебелото црево каде се разложува. Цревните пробиотски бактерии консумираат инулин и за возврат произведуваат масни киселини со краток синџир, кои ги потхрануваат клетките на дебелото црево. Инулинот на тој начин помага да се одржи здравјето и функцијата на цревата. Инулинот има пријатен вкус кој дава блага сладост на храната и пијалочите, но има многу низок гликемичен индекс и нема негативно влијание на серумското ниво на гликоза.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Поддршка на цревната микрофлора
- Поддршка при кандида и ги чисти цревата
- Поддршка на здравјето на дебелото црево
- Погоден за дијабетичари
- Го намалува ризикот од алергии
- Спречува опстипација и овозможува правилна работа на цревата: го помага развојот на нормалната цревна флора и ја олеснува дигестијата
- За подобар имунитет
- Влијае на густината на коскената маса

Содржи: Органски инулин од сина агава.

Препорака за употреба: 1 мала лажица, 1 до 3 пати дневно. Измешајте го во вашиот омилен пијалок или храна. Започнете со 1 лажица дневно и постепено зголемувајте ја дозата за да се избегне гастро-интештинална непријатност.

Добро дојде во пакување од 227 г.



BERRY DOPHILUS KIDS – ЗДРАВ ДИГЕСТИВЕН СИСТЕМ

- 2 милијарди концентрација
- 10 потврдени пробиотски соеви
- За деца и возрасни
- Засладен со ксилитол

NOW® BerryDophilus™ обезбедува 2 милијарди CFU од комбинација на 10 клинички потврдени пробиотски бактериски видови создадени за поддршка на гастроинтестиналното здравје и функцијата на здрав имунолошки систем. Здравата цревна флора исто така помага да се создаде поволна околина за апсорпција на хранливите материи. BerryDophilus™ може да ги користат и возрасни и деца. Засладен со ксилитол, BerryDophilus™ нема да им наштети на забите и е со одличен вкус.

Цревната микрофлора е еден од најважните фактори за добро варење на храната, а микроорганизмите кои се домаќини на системот за варење обезбедуваат некои од важните хранливи материи за целиот детски организам.

На имунолошкиот систем влијаат „добри“ бактерии, денес познати како пробиотици. Тие микроорганизми природно го населуваат цревата, спречуваат врзување на патогени бактерии и го штитат детето од разни болести. Овие бактерии се покажало дека се корисни во случај на запек и пролив, но исто така и во спречување на настинки, инфекции и алергии.

Улогата на пробиотските бактерии во растот и развојот на децата е во:

- намалување на инфантилните колики, надуеност, гасови и гастроезофагеален рефлукс
- воспоставување на нормална цревна перисталтика
- намалување на atopиските кожни реакции и алергиските манифестации воопшто
- подобрување на имунитетот

Соеви: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus salivarius, Bifidobacterium longum.

Препорака за употреба: за деца над 2 години и возрасни – 1 таблета 1-3 пати дневно помеѓу оброци, или на празен желудник. За деца под 2 години, со совет на лекар. Таблетата да се изцвака, не да се жолта.

Доступно во пакување од 60 таблети за цваќање.



ORALBIOTIC – ПРВ ОРАЛЕН ПРОБИОТИК

- **Здраво, природно и делотворно решение**
- **100 пати поефикасен од традиционалните антисептички пастели за лижење**

NOW® OralBiotic™ го содржи природниот пробиотски организам *Streptococcus salivarius* BLIS K12®. BLIS K12 е специфичен вид на *Streptococcus salivarius* (*S. salivarius*), еден од најбројните и најполесни бактерии кои се наоѓаат во устата на здравите луѓе. Меѓутоа, само мал број на луѓе продуцираат *S. Salivarius*.

OralBiotic™ BLIS K12® успешно ја колонизира усната шуплина на сметка на други бактерии, промовирајќи го оралното здравје. Таа, исто така помага да се подобри здивот кога се користи во комбинација со правилна орална хигиена.

OralBiotic претставува единствен и потполно нов концепт на додаток во исхраната за рамнотежа на микрофлората во усната шуплина.

Како идеално средство за превенција се препорачува за сите луѓе кои работат и престојуваат во простории каде има многу луѓе.

КАКО ДЕЛУВА OralBiotic?

- Кога организмот е во здрава состојба нашата уста е заштитена со полезна бактериска микрофлора која делува како природен одбрамбен штит. Кога организмот е под стрес и нападнат со вируси и штетни бактерии доаѓа до пореметување на микрофлората во устата поради што се развиваат инфекции на горните дишни патишта.
- Инфекцијата на грлото и носот може да се прошири и да предизвика воспаление на увото, кое е почесто кај малите деца. За да се намали можноста за појава на воспаленија, се препорачува употреба на пробиотици за уво, нос и грло.
- OralBiotic испорачува 1 милијарда корисни бактерии директно во усната шуплина.

Содржи: BLIS K12® Streptococcus salivarius (1 милијарда cfu).

Препорака за употреба: 1 таблета за лижење, 1-4 пати дневно.

Достигнува до 60 таблети за лижење.



BROMELAIN – ПРИРОДЕН ДИГЕСТИВЕН ЕНЗИМ

- **Природен ензим кој го стимулира варењето на храната**
- **Делува анти-воспалително и го забрзува процесот на оздравување по операции**

Бромелаин е протеин присутен во стеблото и сокот од ананас. Овој природен ензим и припаѓа на групата на протеолитички ензими кои се користат од страна на луѓе кои страдаат од синдром на малапсорпција - синдром на недоволна апсорпција на хранливите материи од храната. Се смета дека бромелаинот е биолошки најактивен од сите дигестивни ензими и за разлика од другите дигестивни ензими лесно и во големи количини се апсорбира во организмот.

Лошото варење на храната доведува до:

- појава на алергии, анемии и нарушување на имуниот систем
- појава на чувство на подуеност и зголемена киселост во стомакот
- гасови и болки во стомакот

ПОЛЕЗНОСТИ

- Ја помага дигестијата на храната, го стимулира разградувањето на протеините и ја подобрува апсорпцијата на хранливите материи
- Ги ублажува симптомите на респираторни заболувања (воспаление на синусите, астма, хроничен бронхитис)
- Ја поттикнува мускулната контракција
- Го забрзува заздравувањето на раните и постоперативното закрепнување
- Анти-воспалителен ефект при ревматоиден артритис и ги ублажува болките во грбот и зглобовите
- Превенција од појава на чир во желудникот
- Го намалува апетитот и телесната тежина

Состав: бромелаин (2400 GDU/g) (од ананас).

Препорака за употреба: 1 капсула 1-2 пати дневно, со или помеѓу оброк.

Доступно во пакување од 60 капсули од 500 mg.



GLUTEN DIGEST – ЗА ПОДОБРО ВАРЕЊЕ НА ХРАНАТА

- Патентиран BioCore® кој помага при варење на глутенот
- 100% вегетаријанска капсула
- Помага во дигестијата на глутенот и житариците
- Единствен производ од ваков вид на пазарот

ШТО Е GLUTEN DIGEST?

Gluten Digest, со BioCore® DPP IV, е сеопфатна ензимска мешавина формулирана за поддршка на комплетната дигестија на житните зрна. DPP IV (Dipeptidyl peptidase IV) е уникатен ензим со специфична активност против карактеристичните пролин врски присутни во протеините на житните зрна. Gluten Digest исто така вклучува протеази и амилази кои делуваат на други протеини и јаглехидратни компоненти кои обично се присутни заедно во овие намирници.

BioCore® DPP IV е уникатна мешавина на протеази кои помагаат во разградување на протеините отпорни на варење, како што се глутен и казеин. Овој производ содржи повеќе протеази со разновидна специфичност за оптимално варење на протеините, вклучувајќи го и DPP IV за поддршка на варењето на глутен.

Ефикасен додаток кој може да помогне при:

- при симптоми на гасови
- нетолеранција на глутен
- нетолеранција на лактоза
- надуеност, дијареја и запек
- неправилно варење на храната

BioCore® DPP IV е создаден за да обезбеди дигестивна поддршка за лица кои имаат потешкотии при варење на храна што содржи глутен, како резултат на недостаток на цревните ензими одговорни за конечно разложување на глутенските пептиди.

Содржа: Мешавина на ензими (BioCore® DPP IV).

Прейорак за употреба: 1 капсула дневно пред било кој оброк кој содржи глутен.

Доступно во пакување од 60 капсули.



АЛФА ЛИПОИЧНА КИСЕЛИНА – ЗДРАВ МЕТАБОЛИЗАМ НА ГЛУКОЗАТА

- Силен универзален антиоксидант
- Со 250 mg витамин Ц и 30 IU витамин Е
- Неопходен во исхраната на секој поединец

Алфа Липоична Киселина (ALA) природно се продуцира во човечкиот организам во многу мали количини, но е достапна и преку исхраната. ALA е уникатна бидејќи го поддржува елиминирањето на слободните радикали и може да функционира и во водена и во масна околина. ALA исто така ги преработува Витамините Ц и Е, со продолжување на нивното дејство.

Заедно со витамините од Б групата помага во претворање на јаглехидратите, мастите и протеините од храната во енергија која организмот може после да ја употребува.

АЛА се наоѓа во храната: спанаќ, брокула, компир, месо, црн дроб, пивски квасец. Многу е тешко само со исхрана да се добие потребната количина од овој додаток. Липоичната киселина спаѓа во групата на производи за кои постои назнака дека може да влијае на продолжување на животниот век.

Алфа липоичната киселина може да ги неутрализира слободните радикали кои можат да ги оштетат клетките. Се смета дека штетата која може да ја предизвикаат слободните радикали придонесуваат за стареење и хронични заболувања.

ЗА КОГО СЕ ПРЕПОРАЧУВА?

- спортисти и активни луѓе
- сите над 40 годишна возраст
- неопходен елемент во исхраната на секој поединец

Содржај: Алфа Липоична Киселина (100 mg), Витамин Ц (250 mg), Витамин Е (30 IU).

Препорака за употреба: 1 капсула 1-2 пати дневно.

Дозволно во вликување од 60 капсули од 100 mg.



БЕТА-1,3/1,6-D-GLUCAN – МОЌЕН ИМУНОСТИМУЛАТОР

- Поддржува нормална активност на имуните клетки
- Збогатено со Maitake печурки

Глуканите се видови на сложени шеќери односно полисахариди, чие природно место се наоѓа во клеточните ѕидови на некои бактерии, габи и квасци, билки (овес и јачмен), алги, лишаи. На нашите простори, благодарејќи на навиките за исхрана, тешко може да се внесе во телото како храна, поради што единствен начин да го снабдите организмот со ова моќно имуно средство е да го внесете преку суплемент.

Во телото бета глуканот го промовира формирањето на коскената срцевина, а со тоа и производство на леукоцити и тромбоцити. Активира макрофаги – клетки кои ја стимулираат имунолошката активност.

Бета глукан се препорачува да се зема превентивно, а најдобро е да се започне неколку недели пред носење на детето во училиште. Земањето за време на траење на инфекцијата ќе го скрати времетраењето на болеста, а земањето после болеста ќе придонесе за побрзо закрепнување на исцрпениот организам.

ПОЛЕЗНОСТИ

- Против висок холестерол
- Диабетес
- Автоимуни заболувања
- Вирусни, бактериски, паразитски и габични инфекции
- Карциноми
- Изложености на разни видови на зрачење (хемотерапија)
- При хроничен замор
- Јакнење на имунитетот

Содржав: Beta-1,3/1,6-D-Glucan и мaitake печурки.

Препорака за употреба: 1 капсула 1 до 2 пати дневно.

Доскопајно во пакување од 90 капсули од 100 mg.



CHERRY CONCENTRATE – ПОДДРШКА ПРИ ТРЕТМАН НА ГИХТ

- Помага во одржување на нормално ниво на урична киселина
- Помага во намалувањето на болката во зглобовите, особено на стапалата

Овој супер овошен додаток во исхраната ја нуди моќта на неутрализирање на слободните радикали на овошјето од цреша во концентрат од 10:1.

Cherry Concentrate обезбедува широк спектар на фитонутриенти и антиоксиданти кои промовираат добро здравје и го забавуваат процесот на стареење. Тој е одличен извор на антоцијанини кои се важни во борбата на процесот на хронично воспаление во телото, што го изложува телото на сериозни здравствени ризици.

Црешата содржи витамин А, Б и Ц, биофлавоноиди, елагична киселина, антоцијанини и мелатонин – состојки кои помагаат против хроничното воспаление во телото, во превенција на срцеви заболувања, ублажување на симптоми предизвикани од артритис, главоболка и фибромијалгија.

ГИХТ е една од најчестите форми на артритис предизвикана од премногу урична киселина во организмот. Зголемената инциденца на урична киселина во организмот може да доведе до кристали на урична киселина во зглобовите, најчесто во петите. Кристалите кои формираат урична киселина се таложат во зглобовите, а тоа доведува до оток, болка и воспаление. Cherry Concentrate помага да се регулираат метаболните процеси кои го контролираат количеството на урична киселина во крвта.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ

- За сите со високо ниво на урична киселина
- За оние кои конзумираат храна богата со пурини (црвено месо, морска храна, алкохол, шеќерни пијалаци)
- За оние кои страдаат од оток, болка и црвенило на палците или страдаат од гихт

Состав: Цреша (Prunus maximowiczii) (Овошје) (10:1 концентрат).

Прейорак за употреба: 2 капсули 1-3 пати дневно, со храна.

Доскопајно во пакување од 90 капсули од 750 mg.



NOW FOODS - Најдобар производител според потрошувачите

- Кога станува збор за гарантирање на безбедноста и квалитетот на производите на NOW Foods, тестирањето и научните анализи ја прават разликата. Нашата посветеност на сеопфатно тестирање нè издвојува од другите производители на природни производи и додатоци на исхраната. NOW Foods ја поседува и управува со една од најнапредните приватни лаборатории во индустријата за природни производи каде се вработени 150 лица за контрола на квалитет.
- Дали знаевте дека NOW Foods извршува повеќе од 16.000 анализи и тестови секој месец? Се тестираат сите влезни сировини и состојки, состојки во процес и готови производи. Тестирањето се врши за да се обезбеди сите производи да ги исполнат или да ги надминат CGMP стандардите утврдени од FDA.
- Најнаградувана компанија во областа на нутритивни додатоци во исхраната
- Член на TruLabel програмата (регулаторна програма за осигурување врвен квалитет во етикетањето кај производителите на додатоци во исхраната - целосно откривање на сите состојки на етикетата на производите)
- Сертификат за Good Manufacturing Practice (GMP), со кој се потврдува дека се употребуваат највисоки процедури за квалитет во производството ("A" рејтинг)



www.trimeks.com.mk

Производите на Тримекс можете да ги купите и онлајн на нашата веб страница, и истите ќе ви бидат доставени во рок од 24 часа откако сте ги нарачале. Испораката на сите производи е бесплатна.



Тримекс

Овластен застапник:

ТРИМЕКС дооел

ул. Владимир Poleжиновски бр. 9, Скопје

тел./факс: 02 / 32 46 000

info@trimeks.com.mk

www.trimeks.com.mk

Производите се пуштени во промет по претходно извршена контрола на здравствената исправност и квалитет од надлежните органи.

За сите дополнителни информации, слободно обратете се кај нас или посетете ја нашата веб страна.